

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на шестата седница одржана на 28.12.2021 година донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Свети Николе во областа на
културата во 2022 година

I. ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се:

- Обезбедување на активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на културата;
- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Свети Николе;
- Презентирање и афирмирање на творци и интерпретатори од областа на културата.

II. АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина за реализирање на оваа Програма ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целта на оваа Програма и тоа:

- Континуитет во одржувањето на традиционалните културно уметнички манифестации;
- Реализација на манифестации, програми и проекти кои и даваат посебно обележје на Општина Свети Николе;
- Создавање услови за гостување на еминенти уметници од Република Македонија и странство во Општина Свети Николе;
- Унапредување на меѓународната културна комуникација на реципрочна основа со збратимените градови на Општина Свети Николе;
- Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и фондации кои го помагаат во развојот на културата во локалните заедници.

I. Приходи –дотации и општински буџет

		Буџет 2022
1	Библиотечна дејност - К1-самофинансирачки	0
2	Музичко и сценско – уметничка дејност - К2	5499600
3	Музичко – кинотечка дејност - К3	4401911
4	Самофинансирачки активности-К2	1100000
5	Самофинансирачки активности-К3	0
6	Средства од Буџет на Општина	1851000
	ВКУПНО	12852511

Прих.конто К2	Вид на приход	Буџет 2022
723411	Членарина во институци од областа на културата	250000
723412	Приходи од билети за културни манифестации	200000
725939	Останати неданочни приходи	650000
	ВКУПНО	1100000

II. Расходи од сите видови на приходи табеларно прикажани

		Министерст во за култура	Буџет Општина Свети Николе	Вкупно Буџет
	АКТИВНОСТИ	2022	Буџет 2022	2022
к4-464990	Шоу за деца „Свездички“		50.000	50.000
420130=50.000 426210=150.000	Фестивал на изворен фолклор Тодорица		200.000	200.000
к4-464990	Ден на Општина –14 Септември		100.000	100.000
420120= 20.000 420130=50000 423910=50000 425990=100000	Светиниколски есенски културен бран (културни настани и ликовна колонија)		220.000	220.000
463110	Културен настан Моторијада 2022 Свети Николе со богата музичка програма		300.000	300.000
426310	Меѓународна културна соработка		30.000	30.000
426210	19 Декември – Патрон на градот Свечена академија и свечена седница Свети Никола		50.000	50.000
426210	Организација на 19 Декември Патрон на градот Свети Николе со музичка програма и др.содржини		200.000	200.000
464990	КУД Јанко Глигоров		60.000	60.000
464990	Промоции на книги		20.000	20.000
426990	Новогодишна и Божиќна програма		20.000	20.000
426990	Ден на шегата –априлијада		20.000	20.000
464990	Драмско студио „Колибри и Глорија“		20.000	20.000
464990	Културна манифестација по повод ден на ромите		10.000	10.000
	Оперативни расходи-К2		300.000	300.000
	Оперативни расходи-К3		251.000	251.000
	Вкупно средства предвидени од Буџет на Општина			1.851.000
	Вкупно средства предвидени од самофинансирачки средства			1.100.000

	Вкупно средства предвидени од самофинансирачки активности Програма К2		1.100.000	
	Вкупно средства предвидени од самофинансирачки активности програма К1			
	Вкупно средства предвидени од самофинансирачки активности Програма К3			
	Средства од Блок дотација од Министерство			9.901.511
	Вк.ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ К2	5.180.000		5.180.000
	Вк.ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ програмаК2	319.600		319.600
	Вк.ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ програмаК1			0
	Вк.ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ К3	4.140.000		4.140.000
	Вк.ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ програмаК3	261.911		261.911
	Вкупно			12.852.511

IV. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средствата на Министерството за култура, Буџетот на Република Северна Македонија, од донации и од Буџетот на Општина Свети Николе, предвидени за 2022 година. При реализација на Програмата, Советот на Општина Свети Николе ќе ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти поврзани со културата.

V. Манифестации поддржувани со други форми на активности

**Ден на Општината

За 14 Септември, Денот на Општина Свети Николе се подготвува посебна програма проследена со содржини од областа на културата, свечената седница на Советот на Општина Свети Николе и оддавање почит на значајни личности, настани и борци учесници во ослободување на градот.

**Манифестација „Патрон на градот - Свети Никола“

Во организација на локалната самоуправа во Свети Николе, се празнува 19 декември, верскиот празник – „Свети Никола“, патрон и заштитник на градот Свети Николе.

На 17 Декември, во попладневните часови во забавниот дел се одржува „Свечена академија“ на познати и реномирани групи.

На 18 Декември, Како следен настан е одржување на Свечена седница на Советот на Општина Свети Николе, на која се доделуваат награди за најдобри ученици за учебната 2021/2022 година, од основните училишта – „Кирил и Методиј“, „Гоце Делчев“ и „Даме Груев“, и средното училиште „Кочо Рацин“, признание за просветен работник на годината, како и дипломи за освоени места на ликовниот и литературниот конкурс.

На 19 Декември, Програмата започнува со Свечена богослужба во Црквата „Свети Никола“. Како последен настан е Свечената литија и пресекување на празничниот колач пред споменикот на „Свети Никола“. Свечената литија и пресекување на празничниот колач пред споменикот на „Свети Никола“.

****Новогодишна програма**

За програмата за Нова година се предвидени голем број на активности кои се поврзани со украсување на градот и Програми од основните училишта како и доделување на пакетчиња за најмалите.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила со ден на донесувањето а ќе се објавуви во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр. 0801- 1300
28.12.2021
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,

Валерија Ивановска